

"Еве го синот човечки, еве го синот Божји, и тогаш кога влезе во Јордан, да се крсти од водите јордански, од раката на Јован крстител, Господ севишниот го испрати светиот дух во вид на гулаб, а додека во исто време се слушна гласот од небото, тоа е мојот возљубен син, него послушајте го", се вели во пораката на свештеникот на Преспанско-пелагониската епархија, кој чиноначалствуваше со службата во Прилеп, посветена на осветувањето на водите, односно на фрлањето на крстот, знакот на крштевањето на Исус Христос, синот Божји.



Пишуваат: Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

ДОБИВМЕ П НАРЕЧЕМЕ СИ

И годинава, како и многу стотици години наназад, прилепчани масовно го одбележаа верскиот празник Водици, кој е посветен на осветувањето на водите, односно чинот кога Исус Христос бил крстен во светите води на реката Јордан.

"Го слушаме неговото ехо и денес, овде, кај нас во Прилеп, и во сите краишта на земјината топка, таму каде што пристигна светото Евангелие", истакна месниот свештеник на Преспанско-пелагониската епархија.

"Гласот на овој пустиник, еве го доаѓа... еве го синот човечки, еве го синот Божји, и тогаш кога влезе во Јордан, да се крсти од водите јордански, од раката на Јован крстител, Господ севишниот го испрати светиот дух во вид на гулаб, а додека во исто време се слушна гласот од небото, тоа е мојот возљубен син, него послушајте го. Да го слушнеме гласот на севишниот дека тој е синот возљубен и него да го послушаме, и слушајќи го него и капејќи се во водите осветени како Јордан, и во денешните води, да добиеме просветување на разумот, да добиеме право да се наречеме синови наследници Божји и да добиеме право да станеме синови на царството небесно, сега и во сите векови.

Амин!"

Градоначалникот на Општина Прилеп, Марјан Ристески, истакна:

"Ова е вековна традиција која ја слават сите православни христијани, осо-



бено прилепчани. Таа од година во година е сè помасовна. Би порачал Господ да ни даде здравје, среќа и радост да ги следи сите, да се гледаме за убави работи. Нас православната христијанска вера нè водела низ векови. Оваа традиција ќе биде уште многу, многу векови, ќе биде вечна и во оваа прилика од мое име, како градоначалник на

Општина Прилеп, сакам да ве повикам сите да учествуваме во изградбата на новиот православен храм во населбата Точила, 'Св Петка'".

Оваа година среќата му се насмевна на прилепчаниецот Боби Тренкоски. Тој го фати крстот, кој беше фрлен во водите на базенот на хотелот "Сонце ГА" во Прилеп, кој е во сопственост на



РАВО ДА СЕ НОВИ БОЖЈИ

познатиот македонски бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски.

"Желбата да го фатам крстот во мене тлееше уште од дете. Сакав да ја продолжам традицијата. Оваа година прв пат се обидов да го фатам крстот. Очекувам само здравје," изјави Боби Тренкоски, кој како награда доби телевизор, златен крст, мобилен телефон и други подароци од организаторот на манифестацијата, Општина Прилеп.



**НАЈСРЕЌНИОТ ПРИЛЕПЧАНЕЦ
- БОБИ ТРЕНКОСКИ**

